

## ЈУРИЈ ГРИГОРОВИЧ НИ ЈА НОСИ НОВАТА ВЕРЗИЈА НА „БАЈАДЕРА“ НА НА ПЛАТНОТО ВО CINEPLEXX

На 07 декември (недела) со почеток во 16:00ч ќе биде прикажан третиот балет од сезоната 2014/15 на Бољшој. Љубителите на балетот ќе можат да ја погледнат снимката од „[Бајадера](#)“ на големото платно во Cineplexx.

Овој егзотичен балет остана непознат надвор од границите на Русија речиси еден век. Денес, тој е изведуван и е составен дел од репертоарите на сите познати театри низ светот. Само во Бољшој беше изведуван речиси еден век, а сега ни пристигнува и во ново руво, во новата верзија на Григорович.



**БАЈАДЕРА**

*07. декември 2014.  
во 16.00ч*

*Музика:  
Лудвиг Минкус*

*Кореографија:  
Јуриј Григорович*

 

 /CineplexxMakedonija [WWW.CINEPLEXX.MK](http://WWW.CINEPLEXX.MK)

**CINEPLEXX**  
НАШИОТ СВЕТ НА КИНОТО.  
ОД 1967 ГОДИНА.

Сезоната 2014/2015 на „Бољшој во кино“ ќе и овозможи на македонската публиката да ги открие досега неоткриените седум балети, вклучувајќи и неколку од најпознатите ремек-дела во историјата на класичниот балет.

Втора година по ред, Бољшој балетот се враќа во киното Cineplexx во Скопје, нудејќи ни четири сателитски преноси во живо и три снимени изведби.

Најголемата балетска компанија на светот на големото платно ни ја носи новата спектакуларна сезона 2014/2015, со пет величествени класици, вклучувајќи ги „Оревокршачка“ и „Лебедово езеро“ како и два досега необјавени балети и нивни директен сателитски пренос - „Легендата за љубовта“ и „Иван Грозни“. Покрај овие балети, публиката ќе има можност да ужива и во останатите балетски спектакли, „Керката на фараонот“, „Бајадера“ и „Ромео и Јулија“.

## **БАЈАДЕРА**

07.ДЕКЕМВРИ, 16:00 ЧАСОТ

Снимка од 27 јануари 2014

**Траење:** 165 мин

**Музика:** Лудвиг Минкус

**Кореографија:** Мариуш Петипа

**Нова кореографија:** Јуриј Григорович

Кога убавата танчерка Никија и воинот Солор ќе се состанат тајно, тие се заколнуваат на вечна меѓусебна верност. Но, високиот Брамин, кој исто така е заљубен во Никија, ги открива. Тој брза да му ја открие тајната на Раџата, кој одлучува дека Солор ќе се ожени со неговата сакана ќерка Гамцати.



Бајадерата (зборот се однесува на храмска индиска танчерка) е значајно дело на класичниот репертоар, и една прекрасна продукција. Приказната за невозможната љубов помеѓу Никија и Солор е поставена наспроти позадината на бујната и таинствена Индија. Кореографијата на Мариуш Петипа, во нова сценска верзија од Јуриј Григорович, е прекрасна; сцената позната како Кралството на Сенките е една од најславните во историјата на балетот. Бољшојските солистки Светлана Захарова и

Марија Александрова ги оживуваат ликовите на овој романтичен балет.

Повеќе информации за Бољшој сезоната можете да најдете на следниов линк:

<http://bit.ly/ZHjsFs>

Трејлер од сезоната 2014/15: <http://bit.ly/1pBYxKZ>